



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 23 април 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 5,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. фак. 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932 50-933 и 50-934. Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

214.

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 55/69) и членот 89 ст. 1 и 3 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67, 30/68 и 55/69), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СИДОВИ НА ЗГРАДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите на овој правилник се пропишуваат техничките мерки и условите за изведување на носиви сидови на згради, што се изработуваат од елементи од вештачки камен и малтер (во понатамошниот текст: сидовите на згради).

Одредбите на овој правилник не се применуваат на сидовите на згради што се оптоварени со кранови или со други постројки кои, според соодветните технички прописи за оптоварувања на градежните објекти и конструкции, се земаат во сметката како динамички оптоварувања.

Член 2

Техничките мерки и условите, што се пропишани со овој правилник, се применуваат при проектирање, градење и одржување на станбени, административни, јавни, индустриски, земјоделски и други згради (во понатамошниот текст: згради).

При проектирање, градење и одржување на згради се применуваат и други соодветни технички прописи за сидовите на згради, ако со овој правилник поинаку не е определено.

Член 3

Одделните изрази наведени во овој правилник ги имаат следните значења, и тоа:

1) сидни елементи од вештачки камен се полни односно шупливи елементи од печена глина или бетон, кои имаат форма на правоаголен паралелопипед, или од други соодветни материјали од иста форма;

2) марка на сидните елементи е номиналната цврстина на притисок во kp/cm^2 на бруто пресекоот на елементот;

3) малтер е мешаница на вар, цемент, на вар и цемент или на друго хидраулично врзувало со минерален агрегат и вода;

4) марка на малтер е номиналната цврстота на малтерот на притисок во kp/cm^2 .

Член 4

При проектирање на сидовите на згради мора да се изработи статичка претсметка според која сигурноста на одделните сидови, како и сигурноста на

целата зграда, мораат да им одговараат на техничките мерки и условите што се пропишани со овој правилник.

Член 5

Проектот на сидовите на згради, покрај котите и мерките, мора да ги содржи и сите податоци за видот, квалитетот и количината на материјалите што се употребуваат, за предвидените локални ослабување на сидовите, како и за трајната и евентуално потребната привремена заштита на сидовите од влијанија кои би можеле да ја намалат нивната носивост.

Член 6

Сидовите на згради во сеизмички подрачја се проектираат и се изведуваат според одредбите на овој правилник и прописите што се однесуваат на изградбата на градежни објекти во сеизмички подрачја.

II. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СИДОВИТЕ НА ЗГРАДИ

Член 7

Сидните елементи од вештачки камен, што се употребуваат за носиви сидови на згради, се изработуваат од печена глина, како што се: полна тула од глина, полна фасадна тула од глина, шуплива фасадна тула, блокови од глина и шупливи модулари блокови од глина, односно се изработуваат од лесен или тежок бетон, како што се: полни блокови од лесен бетон, шупливи блокови од лесен бетон и шупливи блокови од бетон.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, елементите за сидовите на згради можат да се изработуваат и од друг материјал, ако е теоретски и експериментално докажано дека со изведувањето на сидовите од таков материјал се обезбедува носивост на сидовите во степенот пропишан со овој правилник.

Член 8

За сидовите на згради не смеат да се употребуваат елементи од печена глина марка помала од М 100, како ниту елементи за сидови од лесен или тежок бетон марка помала од М 75.

Член 9

За сидовите на згради се употребува варен малтер марка М 5, продолжен малтер марка М 25, продолжен малтер марка М 50 или цементен малтер марка М 100.

III. ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СИДОВИТЕ НА ЗГРАДИ

1. Допуштено оптоварување

Член 10

Допуштено оптоварување на сидовите на згради се определува, по правило, врз основа на резултатите на испитувањата на носивоста на сидовите.

Вредност за пресметување на допуштеното оптоварување на сидовите на згради е просечната вредност на носивоста на сидовите утврдена на најмалку два зида.

Ако при испитување на носивоста на само два зида се утврди дека носивоста на едниот сид отстапува за повеќе од 20% од средната вредност, испитувањето мора да се повтори.

Член 11

Допуштено центрично оптоварување и допуштено ексцентрично оптоварување на сидовите на згради се добиваат со соодветно испитување на сидови широки 100 cm а на кои дебелината и височината им одговараат на фактичните мерки на сидот на зградата.

Како допуштено оптоварување од ставот 1 на овој член може да се земе најмногу $1/4$ од просечното оптоварување при лом.

Член 12

Допуштено оптоварување на сидовите на згради комбинирано од вертикалното оптоварување од дејството на гравитационите сили и од хоризонталното оптоварување од дејството на ветер во рамнината на сидот, се добива со испитување на сидовите широки 100 cm, високи 150 cm а чија дебелина ѝ одговара на дебелината на сидот на зградата.

Испитувањето од ставот 1 на овој член се изведува така што сидот најпрвин ќе се оптовари со допуштено центрично вертикално оптоварување, па потоа хоризонталното оптоварување, кое дејствува на горната и долната површина на сидот, постепено (поради мерење на деформационите карактеристики) се зголемува до рушење на сидот.

Од вертикалното оптоварување (V) и од хоризонталното оптоварување (H), при лом, се пресметуваат напрегањата според следните изрази:

$$\sigma_0 = \frac{V}{F}; \quad \tau_0 = \frac{H}{F}$$

$$\sigma_{\text{гл. зат.}} = \sqrt{(1,5 \tau_0)^2 + \left(\frac{\sigma_0}{2}\right)^2} - \frac{\sigma_0}{2};$$

$$\tau_k = \frac{1}{1,5} \cdot \sigma_{\text{гл. зат.}}$$

каде што е F — напречен пресек на сидот.

Допуштено хоризонтално оптоварување на сидот се пресметува според следниот израз:

$$H_{\text{доп.}} = \frac{F \cdot \tau_k}{4} \sqrt{1 + \frac{\sigma_0'}{1,5 \tau_k}},$$

каде што е:

σ_0' — фактичен просечен напон при центричен притисок;

τ_k — референтна смолкнувачка цврстоћа.

2. Допуштени напони

Член 13

Ако допуштените оптоварувања на сидовите на згради не се определени со испитување на сидовите на начинот пропишан со одредбите на чл. 10, 11 и 12 од овој правилник, во статичката претсметка се земаат допуштените напони определени со овој правилник.

Член 14

Допуштените напони на сидовите на згради при центричен притисок во kp/cm^2 , зависно од марката на сидните елементи, од марката на малтерот и од витоста на сидот, се определени во следната таблица:

Допуштени напони на сидовите при центричен притисок

Марка на сидните елементи	Марка на малтерот	Витост на сидовите h/d					
		10	12	14	16	18	20
75	5	4,0	3,5	—	—	—	—
	25	5,0	4,5	3,5	—	—	—
100	5	5,0	4,5	3,5	—	—	—
	25	6,0	5,0	4,5	3,5	—	—
	50	7,0	6,0	5,0	4,0	—	—
150	25	9,0	8,0	6,5	5,5	4,0	—
	50	11,0	9,5	8,0	6,5	5,0	—
	100	13,0	11,5	9,5	8,0	6,0	—
200	25	10,0	8,5	7,0	6,0	4,5	—
	50	13,0	11,5	9,5	8,0	6,0	—
	100	16,0	14,0	12,0	9,5	7,5	5,0

Допуштените напони на сидовите на згради чии витости се во границите помеѓу вредностите определени во таблицата од ставот 1 на овој член можат да се определат со линеарна интерполација на соодветните допуштени напони.

Ако кај сидовите на згради од бетонски блокови страните на блоковите на горниот слој не лежат напивно на страните на блоковите на долниот слој, допуштените напони определени во таблицата од ставот 1 на овој член мораат да се намалат во сразмер на лежечките површини во спојницата спрема нето површината на бетонските блокови.

За слободно стоечките сидови на згради како вредност на височината на сидот (h) мора да се земе двојната височина на сидот.

Кај сидовите на згради од шупливи елементи, допуштените напони определени во таблицата од ставот 1 на овој член се однесуваат на бруто површината на пресекој на сидот.

Член 15

Локалните напони на притисок во сидот на зграда непосредно под концентрираните оптоварувања од гредите или подвлаките можат да бидат до 50% поголеми од соодветните допуштени напони определени во таблицата од членот 14 став 1 на овој правилник.

Максималните рабни напони, при ексцентрично оптоварување на сидовите на зграда, не смеат да ги применуваат допуштените напони определени во таблицата од членот 14 став 1 на овој правилник.

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој член, напоните определени во таблицата од членот 14 став 1 на овој правилник можат да се зголемат за 30%, ако при претсметката се зема предвид вклученоста на меѓукатната конструкција во сидот.

При пресметувањето на рабните напони не се зема предвид напонот на затегнувањето.

Максималниот допуштен ексцентрицитет на силата на притисокот при статичкото дејство на силата кај правоаголниот пресек изнесува една третина од дебелината на сидот. Ексцентричното оптоварување на сидовите на згради со витост $h/d > 12$ не е допуштено.

Член 16

Просечниот напон на смолкнувањето во одделен сид на зграда може да изнесува најмногу 8% од фактичниот тежишен напон при притисок.

При докажувањето на напонот на смолкнувањето се земаат предвид само сидови ориентираны во правецот на дејствување на хоризонталното оптоварување.

3. Карактеристиките на еластичноста

Член 17

Ако при пресметувањето на сидовите на згради е неопходно познавање на модулот на еластичноста

и на модулот на смолкнувањето, соодветните вредности се утврдуваат со испитување.

При оцената на големината на модулот на еластичноста за сидови од печена глина се зема вредноста според следниот израз:

$E = 6000 \sigma_0$ доп. во kp/cm^2
каде што е:

$\sigma_{0\text{доп}}$ — допуштен напон при притисок за $h/d = 10$ од таблицата од членот 14 став 1 на овој правилник.

4. Стабилност

Член 18

Допуштените напони определени во таблицата од членот 14 став 1 на овој правилник можат да се земат во сметка само ако сидовите на зградата во височина на таванот меѓусебно се поврзани со хоризонтални серклажи на начинот определен со овој правилник.

Член 19

Серклажите на зградата мораат да бидат од армиран бетон. Височината на серклажите не смее да биде помала од 15 cm. Широчината на серклажите, по правило, мора да биде еднаква на дебелината на соодветниот сид.

Член 20

Арматурата на одделните серклажи на зградата мора да биде иста во сите катови.

Ако оптоварувањето, на кое е изложена зградата, не бара појака арматура, одделни надолжни серклажи мораат да се армираат со арматура според следниот израз:

$F_s = 2.0 + 0.4 n$ (во cm^2)
каде што е n — број на надземните етажи.

Вкупниот пресек на арматурата на сите напречни серклажи во височината на одделен таван на зградата се определува според следниот израз: каде што е:

$$\Sigma F_a = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{L}{S} \right) \cdot \Sigma f_a \quad (\text{во } \text{cm}^2)$$

каде што е:

L — должина на зградата;

S — широчина на зградата;

ΣF_a — вкупен пресек на арматурата на сите надолжни серклажи во височина на еден таван.

Член 21

Растоянието помеѓу напречните здрувачки сидови на зградата, чија дебелина мора да изнесува најмалку 20 cm, не може да биде поголемо од 7,5 m.

Напречните и надолжните сидови на зградата мораат да бидат на спојот меѓусебно поврзани со сидарско врзување.

Член 22

Должината на одделните сидови на зградата изведени од бетонски блокови во непрекинато сидарско врзување не може да изнесува повеќе од 40 метри, а должината на одделните сидови на зградата изведени од тули во непрекинато сидарско врзување не може да изнесува повеќе од 50 метара.

Член 23

Кај тенки преградни сидови на згради мора да се води сметка за нивната стисливост, отпорност на бочни влијанија и стабилност.

IV. ИЗВЕДУВАЊЕ НА СИДОВИТЕ НА ЗГРАДИ

Член 24

При изведувањето на сидовите на згради, изведувачот мора да се придржува кон следните мерки:

1) сидните елементи пред употребата мораат да се квасат со вода, ако немаат потребна влажност или ако за сидање се употребува цементен малтер;

2) дебелината на хоризонталните спојници не смее да биде поголема од 15 mm. Широчината на вертикалните спојници не смее да биде помала од 10 mm ниту поголема од 15 mm;

3) сидањето мора да се изведува со правилни сидарски врски, а преклопот мора да изнесува најмалку една четвртина од должината на сидниот елемент;

4) ако сидањето се изведува за време на зимски период, мораат да се преземат потребните мерки за заштита против дејството на мраз;

5) сидовите чие изведување не е завршено пред настапувањето на зимските мразови мораат да се заштитат на соодветен начин;

6) секое дополнително дупчење или жлебење на сидовите на згради, што не било предвидено со проектот, може да се изведува само ако со претходна статичка претсметка е утврдено дека носивоста на сидот по тоа дупчење односно жлебење не е помала од носивоста пропишана со овој правилник.

Член 25

Малтерисање на сидовите на згради може да се изведува дури откако ќе се утврди дека сидовите се изведени во согласност со техничките мерки и услови што се пропишани со овој правилник.

Член 26

Материјалот од кој се изведуваат сидовите на згради мора да им одговара на важечките југословенски стандарди.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, сидовите на згради можат да се изведуваат и од материјали за кои не е донесен југословенски стандард, ако со атестот (потврдата за квалитетот), издаден од страна на стручна работна организација регистрирана за дејноста во која спаѓа испитувањето на таквите материјали, е потврдено дека таквите материјали можат да се употребат за изведување на односниот вид сидови.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат при изведувањето на сидови на згради чија изградба ќе започне по 30 април 1970 година.

Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-379/2-69

24 март 1970 година

Белград

Заменик сојузен
секретар

за стопанство,

Владо Јуричиќ, с. р.

215.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување премија за суров памук во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/70), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1970 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители (во на-

тамошниот текст: корисниците на премија), ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување премија за суров памук во 1970 година (во натамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиросметка.

Корисникот на премија ја остварува премијата од точката 2 на Одлуката за сите количини на суров памук од сопствено производство и за сите количини на суров памук откупени од индивидуални производители, продадени и испорачани во 1970 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за сите количини на суров памук преработени во свој погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактура за продажбата на суров памук;

2) доказ за испораката на суров памук (товарен лист, отпратница и сл.);

3) потврда, издадена од органот определен со општ акт на корисникот на премијата, дека испорачаниот суров памук произлегува од сопствено производство односно дека е откупен од индивидуални производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат податоци за количините изразени во килограми на продадениот и испорачаниот суров памук, по класи, како и износите на премијата по еден килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп од индивидуални производители го употребил за преработка во свој погон, а пресметување не врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда, издадена од органот определен со општиот акт на корисникот на премијата дека суровиот памук го употребил за преработка во свој погон. Во оваа потврда треба да се внесат податоци за количините на суров памук, по класи, употребен за преработка во свој погон.

3. Како работни организации што се занимаваат со преработка на памук од точката 1 на Одлуката се сметаат стопанските организации што се занимаваат со егренирање памук.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиросметката на корисникот на премијата, на товар на сметката бр. 608-630/1-1 (188/1) — премија за суров памук.

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (товарен лист, отпратница), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печат на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна да пазначи на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид дека премијата е исплатена.

6. Одредбите на оваа наредба за работните организации важат и за самостојните организации на здружен труд — правни лица во составот на работните организации.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 — бр. 4023/1

2 април 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

д-р Боровое Јелиќ, с. р.

216.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Индустриски дигалки:

Профили на површина за тркалање на тркала — — — — — JUS M.D1.099

Погонски тркала со директен погон, цврсто врзани за вратило — — — — — JUS M.D1.110

Слободни тркала цврсто врзани за оската — — — — — JUS M.D1.111

Тркала цврсто врзани за вратило односно за оска. Тркала во потесна смисла — — — — — JUS M.D1.112

Вратила за погонски тркала со директен погон — — — — — JUS M.D1.115

Оски за слободни тркала — — — — — JUS M.D1.116

Кукишта на лежаи за тркала — — — — — JUS M.D1.117

Отстојни прстени за тркала — — — — — JUS M.D1.118

Капаи со отвор за тркала со директен погон — — — — — JUS M.D1.119

Капаи за тркала — — — — — JUS M.D1.121

Лежачни лимови за тркала — — — — — JUS M.D1.122

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

Бр. 11а-1949/1

10 април 1970 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

217.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАБОТЕН АЛАТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Трнови за глодала. Отстојни прстени — — — — — JUS K.D2.520

Трнови за глодала, со конус 7/24, долги. Состав — — — — — JUS K.D2.521

Трнови за глодала, со конус 7/24, долги — — — — — JUS K.D2.522

Трнови за глодала, долги. Обртни прстени — — — — — JUS K.D2.525

Трнови за глодала, долги. Слогови на отстојни прстени — — — — — JUS K.D2.526

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение, освен стандарот JUS K.D2.526, се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

4. Југословенскиот стандард JUS K.D2.526 од точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 1970 година.

Бр. 12-1950/1
10 април 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

218.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВОЈНИ ЕЛАСТИЧНИ ПОДЛОШКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Завојни еластични подлошки за општи цели. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.B2.100

Завојни еластични подлошки за општи цели. Форма и мери — — — — — JUS M.B2.110

Завојни еластични подлошки за горни строј на железнички пруги. Форма и мери — — — — — JUS M.B2.120

Двојни завојни еластични подлошки за горни строј на железнички пруги. Форма и мери — — — — — JUS M.B2.130

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Прстенаести еластични подлошки JUS M.B2.110 донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за развртувачи, еги, наковални и др. („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53);

Технички прописи за изработка и испорака на прстенести еластични подлошки — — — — — JUS M.B2.100

донесен со Решението за југословенските стандарди за изработка и испорака на машински пожеви, гло-

дала, спирални бургии, развртувача и впуштувачи, врезници и нарезници и прстенести еластични подлошки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56);

Прстенаести еластични подлошки за железнички шини — — — — — JUS M.B2.120

Двојни прстенаести еластични подлошки за железнички шини — — — — — JUS M.B2.130 донесени со Решението за југословенските стандарди за ситен колосечен прибор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1970 година.

Бр. 21-1846/1
7 април 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

219.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛАСТИЧНИ ПОДЛОШКИ И ЗА ЗГЛОБНИ ВРСКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Завојни еластични подлошки за општи цели, за виши напрегања. Форма и мери — — — — — JUS M.B2.113

Завојни еластични подлошки за горни строј на железнички пруги. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.B1.913

Зглобни врски на железнички возила. Сворници со голема глава. Форма и мери — — — — — JUS P.F1.010

Зглобни врски на железнички возила. Сворници со голема глава, полуобработени. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F1.910

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

Бр. 21-1845/1
7 април 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

220.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА КАЛИУМСУЛФАТ И КАЛИУМХЛОРИД**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на технички калиумсулфат. Определување на содржината на калиум (метода со пламен фотометар) — — — — — **JUS H.B.8.300**

Испитување на технички калиумхлорид. Определување на содржината на калиум (метода со пламен фотометар) — — — — — **JUS H.B.8.301**

Испитување на технички калиумхлорид и калиумсулфат. Определување на содржината на калиум (волуметриска метода) — — — — — **JUS H.B.8.302**

Испитување на технички калиумсулфат. Определување на содржината на калиум (гравиметриска метода) — — — — — **JUS H.B.8.303**

Испитување на технички калиумхлорид. Определување на содржината на калиум (гравиметриска метода) — — — — — **JUS H.B.8.304**

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 22-1848/1
7 април 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

221.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИ КРИОЛИТ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на технички криолит (природен и синтетички). Подготовка и чување на мастрити за испитување — — — — — **JUS H.B.8.090**

Определување на содржината на силициум — — — — — **JUS H.B.8.091**

Определување на содржината на флуор — — — — — **JUS H.B.8.092**

Определување на содржината на железо — — — — — **JUS H.B.8.093**

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југо-

словенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 22-1847/1
7 април 1970 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Општиот закон за адвокатурата и другата правна помош, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70, се поткраднала долу наведената грешка, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА**НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА И ДРУГАТА ПРАВНА ПОМОШ**

Во членот 23 наместо бројот: „19“ треба да стои бројот: „18“.

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 15 април 1970 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1970 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/70, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1970 ГОДИНА**

Во точката 5 став 2 во одредбата под 3, наместо зборовите: „50% од износот“ треба да стои: „60% од износот“, а наместо зборовите: „а 50%“ треба да стои: „а 40%“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 април 1970 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТОПАТА И ЗА ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТА НА ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ЗАГРЕБ**

I. Вишиот стопански суд во Загреб, врз основа на членот 27 од Законот за стопанските судови, поднесе предлог за оценување на уставноста и законитоста на членот 5 од Одлуката за височината на стопата и за обврската за уплата на додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1967 година на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Загреб („Службени гласник града Загреба“, бр. 4/67 од 1 март 1967 година). Според тој член со влегувањето во сила на Одлуката престанува да важи порано донесената одлука од 5 септември 1966 година („Службени гласник града Загреба“, бр. 16/66), а Одлуката влегува

во сила, според својот член 6, осмиот ден од денот на објавувањето.

Решавајќи за еден спор Вишиот стопански суд во Загреб заведе становиште дека одредбите за почетокот на применувањето на Одлуката не се согласни со одредбите на чл. 77 и 79 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување доколку се однесуваат на организациите што со Одлуката се ослободени од плаќање на додатниот придонес и на организациите на кои стопите на додатниот придонес им се намалени.

II. Имајќи ги предвид одредбите на членот 154 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија испитуваше дали со законот било предвидено повратно дејство на одредбите на одлуките за додатниот придонес донесени за 1967 година. Утврдено е дека со членот 5 од Законот за највисоката граница до која можат да се определат стопите на придонесот за сите гранки на социјалното осигурување за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) на комуналните и републичките заедници на социјалното осигурување им е наредено да ги усогласат одлуките за стопите на основниот придонес за здравствено осигурување односно за инвалидско и пензиско осигурување и за стопите на придонесот за додатокот на деца, ако збирот на стопите на овие придонеси ја надминува пропишаната граница од 19%, со тоа што новите стопи да важат од 1 јануари 1967 година. Според тоа, за стопите на основниот придонес за здравствено осигурување определени за 1967 година со законот е утврдена обврската за плаќање на придонесот по тие стопи почнувајќи од 1 јануари 1967 година. Според членот 81 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, стопата на додатниот придонес за здравствено осигурување не може да биде поголема од половината на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување, а вкупните средства што се остваруваат од додатниот придонес на подрачјето на комуналната заедница не можат да надминат 25% од вкупниот износ на средствата што на подрачјето на односната заедница се остваруваат со основниот придонес. Од ова произлегува дека во случај на намалување на стопите на основниот придонес е неопходно истовремено да се усогласат стопите на додатниот придонес со новото намалување на стопите на основниот придонес. Бидејќи стопата на основниот придонес за здравствено осигурување за 1967 година на подрачјето на Комуналната заедница на социјалното осигурување Загреб е намалена од 7,8% на 5,2% и стопите на додатниот придонес би морале да бидат усогласени со новата стопа на основниот придонес и тоа со важност од 1 јануари 1967 година од кој ден важат и новите стопи на основниот придонес.

III. Во текот на постапката пред Уставниот суд на Југославија Одлуката престана да важи. Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Загреб донесе нова Одлука за височината на стопата и за обврската за уплата на додатен придонес за здравствено осигурување за 1970 година („Службени гласник града Загреб“, бр. 25/69), која се применува од 1 јануари 1970 година.

Иако Одлуката од 9 февруари 1967 година престана да важи, Судот ја оцени законитоста на наведените одредби за да даде основ за решавање на евентуалните спорови за обврската за уплатување на додатниот придонес за здравствено осигурување за 1967 година.

IV. Врз основа на изложеното Уставниот суд на Југославија, со примена на членот 241 точка 3 од Уставот на СФРЈ и членот 35 став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија,

ОДЛУЧИ

1. Се утврдува дека, врз основа на одредбите од членот 5 на Законот за највисоката граница до која можат да се определат стопите на придонесот за

сите гранки на социјалното осигурување за 1967 година, комуналните заедници на социјалното осигурување во 1967 година биле должни да предвидат применување на стопите на додатниот придонес за здравствено осигурување од 1 јануари 1967 година, ако стопите на основниот придонес за здравствено осигурување за таа година биле намалени.

2. Одредбите на членот 5 од Одлуката за височината на стопата и за обврската за уплата на додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1967 година на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Загреб, од 9 февруари 1967 година („Службени гласник града Загреб“, бр. 4/67) не биле согласни со одредбите на членот 5 од Законот за највисоката граница до која можат да се определат стопите на придонесот за сите гранки на социјалното осигурување за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) и со одредбите на членот 81 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

3. Во поглед на поединечните правни акти оваа одлука произведува правно дејство од членот 32 на Законот за Уставниот суд на Југославија.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени гласник града Загреб“.

V. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: Иван Божиќевик, Неда Божиновиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Грунче, Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунарик и Јоже Земљак.

У — 255/69

12 февруари 1970 година
Белград

Го заменува
претседателот на Уставниот суд на Југославија
судија,
д-р Јован Ѓорѓевиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217, став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД

I

Се отповикува

Мидхат Мурадбеговиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чад.

II

Се назначува

Никола Стефановски, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Конго-Бразавил, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чад, со седиште во Бразавил.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8
13 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 69 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од функцијата на потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија инж. Гуро Мартиновиќ, поради одење на друга должност.

Б. бр. 32
1 април 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 17 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Бранко Микашиновиќ, секретар на Комисијата на Сојузниот извршен совет за односи со странство.

Б. бр. 31
18 февруари 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67 и 50/69), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на државниот секретар за надво-

решни работи се назначува Берислав Бадурин, генерал-мајор на Југословенската народна армија.

Б. бр. 33
1 април 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

Врз основа на членот 49 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

1. Се разрешува од функцијата член на Советот за стандардизација на Југословенскиот завод за стандардизација Жарко Лазарујка, технички полковник на Југословенската народна армија.

2. За член на Советот за стандардизација на Југословенскиот завод за стандардизација се именува Иван Модрушан, дипломиран инженер — технички полковник на Југословенската народна армија.

Б. бр. 34
1 април 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичиќ, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

214. Правилник за техничките мерки и за условите за изведуваче на сидови на згради	573
215. Наредба за начинот и постапката за отстранување на премијата според Одлуката за определување премија за суров памук ва 1970 година — — — — —	575
216. Решение за југословенските стандарди за индустриски дигалки — — — — —	576
217. Решение за југословенските стандарди за работен алат — — — — —	576
218. Решение за југословенските стандарди за завојни еластични подлошки за потребите на југословенските железници — — — — —	577
219. Решение за југословенските стандарди за еластични подлошки и за зглобни врски за потребите на Југословенските железници — — — — —	577
220. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на калиумсулфат и калиумхлорид — — — — —	578
221. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на технички криолит — — — — —	578
Исправка на Општиот закон за адвокатурата и другата правна помош — — — — —	578
Исправка на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1970 година — — — — —	578
Одлука за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката за височината на стопата и за обврската за уплата на додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1967 година на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците, Загреб — — — — —	578